

ЈОРДАН – Нова Година

26.12 – 02.01.2023 | 6 ноќи - 8 дена | Лет од Скопје

АМАН + МРТВО МОРЕ + ПЕТРА + ВАДИ РУМ + АКАБА



Авионски лет:	Turkish Airlines (Скопје – Истанбул – Аман Акаба – Истанбул – Скопје)
Поаѓање:	26.12.2022 во 20:45ч. (Скопје)
Пристигнување:	26.12.2022 во 04:40ч. (Аман)
Услуга:	6 ноќевања – 5НВ + 1 ВВ
Сместување (услуга)	3 ноќи Аман 4* (Ноќевање со Појадок / Полупансион)
	1 ноќ Мртво Море 4* (Полупансион)
	1 ноќ Петра 4* (Полупансион)
	1 ноќ Вади Рум 4* (Полупансион)
Друго вклучено:	Трансфери + вклучени разгледи според програма + претставник од Македонија
Враќање во Скопје:	02.01.2023 во 07:55ч.
НОВОГОДИШНА ВЕЧЕР (31.ДЕК) СРЕДЕ ПУСТИНА - ВО ВОНЗЕМСКИОТ АМБИЕНТ НА ВАДИ РУМ	

ЈОРДАН - древна земја со посебен шарм и неверојатна историја. Полна е со легенди и традиции, богато културно наследство и архитектонски атракции, прекрасни плажи на Црвеното Море и лековити води на Мртвото Море. Заслужено зазема посебно место во развојот на светските цивилизации и религии.

ПЕТРА - фасцинантна по својата убавина, привлекува милиони посетители, а целиот град е како уметничко дело насликано на платно од природен камен. Откриена е во 1812 година од швајцарскиот истражувач Јохан Буркхарт, Петра сè уште продолжува да не изненадува со своите тајни и убавини! Сместена е на листата на УНЕСКО но и на листата на седумте светски чуда. Колку и да читате за неа, колку и да е добро и детално опишано, не може да се спореди со чувството и возбуда кога ќе ја ГЛЕДАТЕ ВО ЖИВО! Дали сте подготвени за оваа авантура?

ВАДИ РУМ или познат како „Долината на Месечината“, е арапска бајка која чека да биде откриена. Дом на номадските бедуински племиња. Некогаш населен со Набатејци од праисторијата, Вади Рум ви овозможува да се изгубите во големите пејсажи. Спокојството на пустината сигурно ќе ви го смири духот и ќе ви ги ослободи мислите.

...

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, Аеродром – Скопје
 (02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk

1 ден (26.12): СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ – АМАН

Состанок на патниците на Скопскиот Аеродром според претходно договорено време и полетување за Истанбул во Вечерните часови. Пристигнување во Истанбул пред полноќ и полетување за Аман со лет ТК814.

2 ден (27.12): АМАН

Пристигнување во Аман окулу 04.40 часот локално време. По завршување на пасошка и царинска контрола, пречек од страна на локален партнер и трансфер до 4* хотел. Сместување во соби. По одморот и појадокот продолжуваме со разглед на Аман, престолнината на Кралството Јордан. Ќе запознаеме со културата на Хашемитското кралство, со посета на Цитаделата, Римскиот театар, старата џамија, но и со посета на новиот модерен дел на Аман. Враќање во хотел. **Вечера. Ноќевање.**

3 ден (28.12): АМАН – ЏЕРАШ

По појадокот, се упатуваме кон Џераш, градот кој своето златно време на цивилизација го доживува за време на Римското царство, кога е познат и како Гераса, а денес претставува официјално еден од најдобро зачуваните провинциски градови на Римската империја, сокриен со векови под златните песоци на Јордан пред повторно да биде откриен и достапен на светската јавност. Враќање во хотел. **Вечера. Ноќевање.**

4 ден (29.12): АМАН – МАДАБА – НЕБО – МРТВО МОРЕ

По појадокот, со спакуван багаж се упатуваме кон нови возбудливи дестинации. Посета на Мадаба, оддалечена 30 км од Аман, а која се протега крај Кралскиот пат, стар 5000 години и претставува една од најзначајните локации во оваа Света Земја. Откако ќе одминеме неколку меѓусебно поврзани градови, стигнуваме во Мадаба, позната како Градот на Мозаиците. Од таму го продолжуваме нашето патување до Планината Небо, една од најзначајните локации за верниците од целиот свет, место каде пророкот Мојсие е погребан. Од таму се упатуваме кон реката Јордан и местото на Исусовото Крштевање, по што одиме на обалата на Мртвото море, најниската точка во светот каде што ќе имате можност да уживате во благодетите на солената лековита вода. Сместување во хотел на Мртво Море, Вечера и ноќевање.

5 ден (30.12): МРТВО МОРЕ – ПЕТРА

По појадокот, со спакуван багаж, се упатуваме кон „Розевиот Град“ Петра, најубавиот град некогаш изграден од човечка рака на Набатејците, а целиот вдлабен во карпи. Посетата започнува со прошетка до Сик, најпознатиот теснец во светот, овековечен и во голем број на филмови, влезот на Градот Петра кој нуди неверојатни пејзажи, визури и искуство кое се памети. Додека шетате долж 1 км долгата патека, над вас бдеат карпите високи и повеќе од 80 м. Боите кои се прелеваат и убавината која природата ја дарила на ова место, се едни и единствени. Кон крајот на Сик, пред нас ќе се појави најспектакуларната глетка, Ал Казнеа (Трезорот) - едно од најфотографираните места во светот. Прошетката низ Петра продолжува покрај улицата на фасадите, кралските гробници, театарот, судницата... Вкупната должина е окулу 4км по правец. По разгледот, враќање назад кон излезот од локалитетот и трансфер до хотелот во Петра, односно во местото Wadi Musa - денешниот населен град каде што се наоѓа локалитетот Петра. **Вечера и ноќевање во хотел.**

6 ден (31.12): ПЕТРА – МАЛА ПЕТРА – ВАДИ РУМ

По појадокот се одјавуваме од хотелот и се упатуваме кон посета на локалитетот Мала Петра која исто така плени со својата мистериозност. Патувањето продолжува до магичниот Вади Рум (Месечева Долина), пустина која според археолозите била населена во праисторискиот период. На пат кон Вади Рум посета на Седумте Столбови на Мудроста, именувани од Лоренс од Арабија. Сместување во хотел. Слободно време. Прослава и дочек на новата година во самиот хотел со новогодишна вечера (дополнителни информации за прославата 15 дена пред поаѓање). Единствена можност за ноќевање во пустина и прекрасни погледи кон звезденото небо. **Ноќевање во хотелски камп сред пустина.**

...

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, Аеродром – Скопје
(02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk

7 ден (01.01): ВАДИ РУМ – АКАБА

По појадокот, заминуваме на 2 часовно возење со 4x4 ципови низ пустината. Продолжуваме кон прекрасниот природен лавиринт од монолитски карпи, на некои места високи и по 1750 м, идеални за планинарење и спортско качување. Гостите може да уживаат во мирните прошетки по непрегледната долина на карпести формации, да ги откријат кањоните и цртежите во карпите стари и по 4000 години. Го продолжуваме патувањето кон Акаба - единствениот град во Јордан кој има излез на море, а воедно претставува бесцаринска зона - град фришоп. Панорамси разглед на Акаба. Сместување во хотел за одмор и освежување пред времето предвидено за трансфер доцна вечерта. Слободно попладне и вечер за одмор, индивидуални активности, прошетки и шопинг низ Акаба.

8 ден (02.01): АКАБА – ИСТАНБУЛ - СКОПЈЕ

Одјавување на собите во хотелот во Акаба и организиран трансфер до аеродромот. Полетување кон Истанбул со лет ТК 819 во 04:30. Слетување во Истанбул. Продолжување на летот кон Македонија со ТК 1003 кон Скопје во 08:25. Слетување во Скопје во утринските часови.

ЈОРДАН – НОВА ГОДИНА ХОТЕЛИ СО 4* АВИОН ОД СКОПЈЕ	ПЕРИОД НА ПАТУВАЊЕ	26.12.2022 – 02.01.2023
	ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ	27.12 – 01.01
	УСЛУГИ	5 НВ + 1 ВВ
	НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ	6Н / 8Д
Цена по лице во двокреветна соба		1.595 € / 98.890 мкд
ПРОМО ЦЕНА (по лице во 1/2 соба) за резервации до 30.11		1.495 € / 92.690 мкд
Попуст за трето возрасно лице		-60 € / -3.720 мкд
Доплата за еднокреветна соба		350 € / 21.700 мкд
Плаќањето ќе се врши исклучително во денари по курс од 62мкд за 1 € За оваа програма важат Општите Услови на Патување на Аурора Турс		

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:

- ✓ Повратни авионски билети од Скопје до Аман и од Акаба до Скопје преку Истанбул со Turkish Airlines.
- ✓ Аеродромски такси.
- ✓ Чекиран багаж 30кг + рачен багаж.
- ✓ Трансфер според програмата.
- ✓ 5 ноќевања во Хотели со 4* на база Полу пансион
- ✓ 1 ноќевање со појадок во Хотел со 4*
- ✓ Посета на сите наведени локации во програмата со вклучени влезници
- ✓ Возење со ципови во траење од 2 часа во пустината Вади Рум
- ✓ Јавање на коњи во Петра
- ✓ локален професионален водич на Српско – Хрватски јазик
- ✓ Виза за Јордан
- ✓ Техничка придружба - Пратител на групата, доколку брои над 15 патници.

Цената не вклучува:

- × Дополнителни оброци и пијалоци кои не се наведени во програмата.
- × Задолжително патничко осигурување.
- × Евентуални факултативни излети организирани на лице место.
- × Бакшиши за локалните возачи и водичи во висина од 45 еур по лице
- × Задолжителна доплата за новогодишна вечер - 115 еур

...

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, Аеродром – Скопје
(02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Организатор на ова патување е АУРОРА Турс.
- **Минимален број на патници за реализирање на програмата е 20 лица**
- Доколку не се оствари минималниот број на патници, организаторот го задржува правото да го откаже аранжманот, да ја корегира цената или да изврши промени во аранжманот.
- За резервации потребен е аванс од најмалку 30% од вкупниот износ.
- Целосна уплата, најдоцна петнаесет (15) дена пред почеток на патувањето.
- Програмата и редоследот на разгледи и посети може да претрпи промени во зависност од состојба на терен и други објективни причини.
- Организаторот на патувањето го задржува правото да ја промени цената на аранжманот доколку дојде до промена на цените на авионските билети, или доколку настане поголема промена во девизниот курс.

За оваа програма важат [Општите Услови на Патување](#) на Аурора Турс.

• • •

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, Аеродром – Скопје
(02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk